



**HYUNDAI MACEDONIA
МИ-ДА ГРАНД МОТОРС**
ул. Босна и Херцеговина бр.1
1000 Скопје, Р. Македонија
Тел:+389 2 3073 103
contact@hyundai-mk.mk

5+2 ГАРАНЦИЈА
НЕОГРАНИЧЕН бр/км

i30



Цените важат од 01.01.2020

МОТОР	ОПРЕМА	ГОРИВО	Запремина на мотор (cm ³)	Сила на мотор (КС)	Број на врати	Менувач	Цена на возило со ДДВ (ЕУР)
Бензиски мотор							
i30 1,4 MPI GLS	COMFORT	Бензин	1,368	100	5	М6	14,900
i30 1,4 MPI GLS	STYLE	Бензин	1,368	100	5	М6	15,900
i30 1,4 MPI GLS	PREMIUM	Бензин	1,368	100	5	М6	16,900
i30 1,4 MPI GLS	IMPRESSION	Бензин	1,368	100	5	М6	17,900

СТАНДАРДНА ОПРЕМА

COMFORT

ABS - Систем за сопирање	Радио + RDS со 3.8" LCD екран	Браници во боја на каросерија
ESC - електронска стабилност на возило	6 звучници	Ретровизори во боја на каросерија
НАС - Помош при тргнување во нагорнина	USB приклучок	Рачки на вратите во боја на каросерија
TPMS - систем за следење на притисок на гуми	Команди за радио на волан	Предна решетка во црна боја
STOP & GO систем	Bluetooth поврзување	Тонирани стакла
Предни воздушни перници	Инструмент табла со 3.5" LCD екран	Заден спојлер со LED стоп светло
Странични воздушни перници	Патен компјутер	Возачко седиште подесиво по височина
Странични воздушни завеси	Halogen предни светла	Совозачко седиште подесиво по височина
Предни сигурносни појаси со предзатегнувачи	Автоматски дневни светла	Централен наслон за рака со остава
Звучен сигнал за ненаместен појас напред	LED предни позициони светла	Џебови на задниот дел од предните седишта
Имобилајзер	LED дневни светла	Пакет за пушачи
Централно далечинско заклучување со аларм	Предни светла за магла	Дршачи за чаша
Преклопчив клуч	Задни светла за магла	Задна делива клупа 60/40
Ел.предни прозори	12V напред и во багажник	ISOFIX на задните седишта
Ел.подесиви и загревани ретровизори	Сензор за ниво на течност во брисачи	Куки во багажник
Ел.серво управувач	Светло во кабина	Челични бандажи 6.0Jx15
Подесување на волан по висина и длабочина	Горна остава со држач за очила	Гуми 195/65 R15
Мануелен клима уред	Предни штитници за сонце со осветлено огледало	Мини резервно тркало

STYLE повеќе од COMFORT

8.0" LCD екран во боја осетлив на допир	Двонзонска автоматска клима	Задни паркинг сензори
Apple Carplay и Android Auto	Автоматско одмаглување на стакла	Трепачки вградени во страничните ретровизори
Задна камера	Ел.на задни прозори	Ел.преклопливи ретровизори
Bluetooth приклучок со гласовни команди	Кожен менувач	Хромирани лајсни на вратите
Темпомат (Cruise Control)	Кожен волан	Хромирани рачки на вратите
Лимитирање на брзина	AUX приклучок	Осветлена брава

PREMIUM повеќе од STYLE:

Навигација	SMART KEY - Палење на возило	Предна хромирана решетка
Инструмент табла со LCD 4.2" екран	START/STOP копче	Светло во ретровизорите
Отвори за клима за задни седишта	Предни наслони за глава подесиви во 4 правци	Наслон за рака за задните седишта со остава за чаши
Предни диск сопирачки 16"	Подесив наслон за рака	SKI Through - отвор за скии
Задни диск сопирачки 15"	Светло за задните седишта	Алуминиумски фелни 6.5Jx16
Ел.рачна сопирачка	Странични ретровизори во црна сјајна боја	Гуми 205/55 R16

IMPRESSION повеќе од PREMIUM

BI-LED предни светла	Делумно кожни седишта	Задни затемнети стакла
UV stop предни и странични стакла	Електрохроматски самозатемнуван ретровизор	Алуминиумски фелни 7.0Jx17
Сензор за дожд	Мрежа во багажник	Гуми 225/45R17

ОПЦИЈА

Опција	Доплата на цена со ДДВ
Акрилна боја - Polar White, Engine Red	без доплата
Доплата за металик боја - Platinum Silver, Micron Grey, White Sand, Stellar Blue,	
Опција за сите нивоа на опрема	400 €

Сите мотори се со ЕУРО 6 емисија на издувни гасови

Цените се изразени во евра, со пресметана ДМВ и ДДВ 18%

Произведувачот (продавачот) го задржува правото, без претходна најава да ги промени цените и спецификациите на возилата